



Понуда за изработка на веб страна и опции за нејзина промоција

Понуда за:

- Изработка на веб страна- од 90 евра еднократно;
- Маркетинг на социјални медиуми-од 20 евра месечно;
- SEO-оптимизација на веб страна на Google-по договор
- Техничко одржување на веб страна- бесплатно една година;
- Хостинг на стабилен, сигурен и лиценциран сервер-бесплатно една година;

Добивате дополнително бесплатен промотивен простор или онлајн шоп на [Online Shopping Mall](#) 24mall.mk

Главна карактеристика и функција на веб страната:

- ✓ Изработката на веб страната е темелот на ИТ инфраструктурата. Токму затоа ние ги изработуваме со примена на најновите технологии и практики.
- ✓ Современите трендови ја прават ИТ- инфраструктурата се' поважна за работата на фирмите или институцијите.

За да биде веб страната најдобра реклама за Вашиот бизнис, таа треба редовно да се;

- ✓ Администрира,
- ✓ Промовира на социјалните мрежи,
- ✓ Технички одржува,
- ✓ Хостира на лиценциран сервер со примена на најновите технологии кој за безбедност и функционирање;

Нет архитектура–Македонија

„Партизански Одреди“ 4 , Скопје
Жиро сметка: 270-0678061002-98
Депонент на Халк банка, Скопје
ЕДБ; 4057012516815
office@netarh.mk
00 389 72 346 702
http://netarh.mk/

Net Architecture-Deutschland

Mühlstraße 15, 73660 Urbach
Steuer Nummer 82215/50821
IDNr.:78120374598
Raiffeisenbank Urbach eG
IBAN: DE25600698320057859019
BIC: GENODES1URB
BLZ: 60069832
Tel. +49 (1 76)38 031 136
office@netarchitecture.de
<http://netarchitecture.de>



Следуваат понуди за изработка на веб страна поединечно или во комбинација со други услуги;

1. Изработка на статична веб страна:

- ✓ Автентичен дизајн;
- ✓ Responsive дизајн-Достапна на РС, таблет, smartphone;
- ✓ Неограничен број категории/страни на веб страната;
- ✓ Еднојазична верзија;
- ✓ Поврзување и интегрирање со социјалните мрежи (facebook, twitter, G+ instagram...);

Почетна цена: 90 ЕВРА во денарска против вредност (еднократно)

Одржување и промоција на веб страната;

- ✓ Промоција на социјалните мрежи; 30 дена пробен период бесплатно, потоа од 1,200 денари месечно;
- ✓ Техничко одржување: 3.600 денари годишно
- ✓ Хостинг: Првата година бесплатно, потоа 3.600 денари годишно

2. Изработка на интерактивна (динамична) веб страна:

- ✓ Автентичен дизајн;
- ✓ Responsive дизајн-Достапна на РС, таблет, smartphone;
- ✓ Административен панел преку кој на едноставен начин самостојно внесувате содржни;
- ✓ Вашите посетители/клиенти на веб страната можат да креираат кориснички сметки и да бидат во секоја форма на интеракција со вас;
- ✓ Можност да се зачленуваат и добиваат Newsletter
- ✓ Неограничен број категории/страни на веб страната;
- ✓ Повеќе јазични верзии на веб страната;;
- ✓ Поврзување и интегрирање со социјалните мрежи (facebook, twitter, G+ instagram...);

Почетна цена: 180 евра во денарска против вредност (еднократно)

Одржување и промоција на веб страната;

- ✓ Промоција на социјалните мрежи; 30 дена пробен период бесплатно, потоа од 1,200 денари месечно;
- ✓ Технички одржување: 900 денари месечно;
- ✓ Хостинг: Првата година бесплатно, потоа 3.600 денари годишно

Нет архитектура–Македонија

„Партизански Одреди“ 4 , Скопје
Жиро сметка: 270-0678061002-98
Депонент на Халк банка, Скопје
ЕДБ: 4057012516815
office@netarh.mk
00 389 72 346 702
http://netarh.mk/

Net Architecture-Deutschland

Mühlstraße 15, 73660 Urbach
Steuer Nummer 82215/50821
IDNr.:78120374598
Raiffeisenbank Urbach eG
IBAN: DE25600698320057859019
BIC: GENODES1URB
BLZ: 60069832
Tel. +49 (1 76)38 031 136
office@netarchitecture.de
http://netarchitecture.de



- ✓ Администрирање: На веб страната ќе и вградиме административен панел преку кој на едоставен начин можете да внесувате содржини.

3. Изработка на веб страна со специјализирани функции;

- ✓ Онлајн шоп (eCommerce)
- ✓ Развој на eBusiness (електронски бизнис)
- ✓ eLearning (електронско учење)
- ✓ Онлајн медиуми
- ✓ Развој на веб страниците на општествените организации и институции
- ✓ Специјализирани сопствени апликации и веб решенија

Почетна цена: 280 евра во денарска против вредност (еднократно)

Одржување и промоција на веб страната;

- ✓ Промоција на социјалните мрежи: 30 дена пробен период бесплатно, потоа од 1,200 денари месечно;
- ✓ Технички одржување; 1,800 денари месечно;
- ✓ Хостинг: По договор
- ✓ Администрирање: На веб страната ќе и вградиме административен панел преку кој на едоставен начин можете да внесувате содржини

План и фази за изработка на веб страна:

1. Ви испраќаме понуда -(реализирано)
2. Разговараме за дизајнот на веб страната, функциите и други карактеристики;
3. Дефинираме рок на изработка;
4. Ви праќаме предлог договор кој го усогласуваме;
5. Ви праќаме предлог решенија за дизајн согласно вашите барања;
6. Го одобрувате усогласеното решение и ни праќате содржина, текст, фотографии, видеа кои треба да бидат поставени на веб страната;
7. Преглед, тестирање-ако немате забелешки ја пуштаме во функција.

4. Имате веб страна, ви треба само Хостинг- Понуда;

Инвестираме во најновите технологии на светско ниво за хостирање. Тоа подразбира дека на серверот имаме применето максимални заштитни мерки за безбедност на веб страните,

Нет архитектура–Македонија

„Партизански Одреди“ 4 , Скопје
Жиро сметка: 270-0678061002-98
Депонент на Халк банка, Скопје
ЕДБ: 4057012516815
office@netarh.mk
00 389 72 346 702
http://netarh.mk/

Net Architecture-Deutschland

Mühlstraße 15, 73660 Urbach
Steuer Nummer 82215/50821
IDNr.:78120374598
Raiffeisenbank Urbach eG
IBAN: DE25600698320057859019
BIC: GENODES1URB
BLZ: 60069832
Tel. +49 (1 76)38 031 136
office@netarchitecture.de
http://netarchitecture.de



податоците, е-маил комуникацијата, платежни трансакции, резервација на услуги, онлајн продажба на услуги и продукти итн.

Вашата ИТ инфраструктура ќе биде заштитена со последните технолошки иновации кои ги применуваат ИТ компаниите за кои е број еден приоритет заштитата на ИТ инфраструктурата. За нашиот сервер го администрира врвен ИТ инженер.

За вашата веб страна на нашиот сервер добивате:

- ✓ 24/7 - безбедносен мониторинг
- ✓ DDoS – Заштита на податоци
- ✓ Неограничен bandwidth
- ✓ Неограничена меморија
- ✓ Backup на секои 3 часа
- ✓ RAM: 32 GB
- ✓ Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz 2.60GHz (32 processors)
- ✓ Platforma Windows® Server 2016 R2

Службен Е-маил: Microsoft Exchange Server-Карактеристики и правила за користење;

- ✓ Поддршка за користење на POP3, IMAP, SMTP и EAS, outlook;
- ✓ Доколку имате потреба од дополнителни параметри за поднесување на емаил-от ве молиме да не известите, за да ги воведиме согласно безбедносните политики на технологиите кои се имплементирани;

Почетна цена: 30 евра во денарска против вредност- годишно

(Со склучување договор за изработка на било-каква веб страната, првите 12 месеци добивате бесплатен хостинг, а потоа цената на хостингот е од 30 до 50 евра годишно во зависност од типот/видот на вашата веб страница).

5. SEO(Search Engine Optimization) оптимизација на веб страна

- ✓ SEO оптимизација на вашата веб страна значи таа да биде на висока позиција на пребарувачите. Ако не сте рангирани на висока позиција, тогаш вашите клиенти прво ќе се обратат кај вашите конкуренти.
- ✓ SEO кампањата се состои од оптимизација на многу страници (on-site optimization) и креирање линкови (off-site tactics). Конкретно, тоа значи постојано правење различни

Нет архитектура–Македонија

„Партизански Одреди“ 4, Скопје
Жиро сметка: 270-0678061002-98
Депонент на Халк банка, Скопје
ЕДБ: 4057012516815
office@netarh.mk
00 389 72 346 702
http://netarh.mk/

Net Architecture-Deutschland

Mühlstraße 15, 73660 Urbach
Steuernummer 82215/50821
IDNr.:78120374598
Raiffeisenbank Urbach eG
IBAN: DE25600698320057859019
BIC: GENODES1URB
BLZ: 60069832
Tel. +49 (1 76)38 031 136
office@netarchitecture.de
http://netarchitecture.de



измени и дополнувања на вашата веб страна, а воедно е потребно да се креираат и линкови и врски на вашата веб страна со други веб страни.

- ✓ Целта на овие активности е да се приближи вашата веб страна кон првата позиција или да ја завеме истата, за да вашите услуги и производи бидат први на увид кај клиентите.
- ✓ Кога корисниците ќе пребаруваат на интернет, вашата веб страна ќе се појавува на првото место со вашите производи или услуги.
- ✓ Главната цел и функција на SEO кампањата е клиентите преку интернет пребарувачите да ја препознаат вашата понуда како најповолна и најоптимална.

Дел од активности на SEO процесот;

- Клучни поими или поединечни зборови;
- Креирање содржини (блогови);
- Креирање линкови и врски.

Цена по извршена анализа од нас на моменталната ситуација во која се наоѓа веб страната.

Изработка на софтвер:

Веб софтверски решенија според вашите потреби со цел развој на бизнис процесите специфични за вашата компанија, нивно автоматизирање и централизирање, лесен пристап и споделување на информациите, подобра организираност и заштеда на време и пари.

Цената зависи од вашите побарувања и желби, и истата се утврдува со заеднички договор.

Со почит!

Елена Павловска

Контакт; 076/346-702

Е-маил: office@netarh.mk

Нет архитектура–Македонија

„Партизански Одреди“ 4, Скопје
Жиро сметка: 270-0678061002-98
Депонент на Халк банка, Скопје
ЕДБ; 4057012516815
office@netarh.mk
00 389 72 346 702
<http://netarh.mk/>

Net Architecture-Deutschland

Mühlstraße 15, 73660 Urbach
Steuernummer 82215/50821
IDNr.:78120374598
Raiffeisenbank Urbach eG
IBAN: DE25600698320057859019
BIC: GENODES1URB
BLZ: 60069832
Tel. +49 (1 76)38 031 136
office@netarchitecture.de
<http://netarchitecture.de>



Дел од нас изработени веб страни:

<http://24mall.mk/>
<http://kupivoeu.de/>
<http://www.sst.mk/>
<http://travel4macedonia.com/>
<http://rentacarmacedonia.mk/>
<http://ucimakedonski.mk/>
<http://netarchitecture.de/>
<http://safepall.de/>
<http://histera.mk/>
<http://emagazin.mk/>
<http://fortunagrup.com/>
<http://www.chryssfort.com.mk/>

Други услуги:

- ✓ Онлајн маркетинг;
- ✓ SEO-оптимизација на веб страна;
- ✓ Online Payment;
- ✓ Online shop;
- ✓ Графички дизајн;
- ✓ Управување и архивирање податоци;
- ✓ Софтвер креиран за вашите потреби;
- ✓ Изработка на Press Clipping
- ✓ Изработка на истражувања и анализи за области по ваше барање.

Нет архитектура–Македонија

„Партизански Одреди“ 4 , Скопје
Жиро сметка: 270-0678061002-98
Депонент на Халк банка, Скопје
ЕДБ: 4057012516815
office@netarh.mk
00 389 72 346 702
<http://netarh.mk/>

Net Architecture-Deutschland

Mühlstraße 15, 73660 Urbach
Steuernummer 82215/50821
IDNr.:78120374598
Raiffeisenbank Urbach eG
IBAN: DE25600698320057859019
BIC: GENODES1URB
BLZ: 60069832
Tel. +49 (1 76)38 031 136
office@netarchitecture.de
<http://netarchitecture.de>

